

Врз основа на член 110 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија број 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 dhe 127/2016), и Законот за основање на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 226/2015) Ректорската управа на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје на седницата одржана на 16.01.2018 година, донесе Одлука за распишување на:

КОНКУРС

за трансфер на студенти на прв циклус на студии на факултетите и академските единици во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје за академската година 2017/2018

1. Трансферот на студенти на прв циклус на студии се реализира на сите факултети/смерови на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, и тоа:

1.1 Факултет за градежништво и архитектура;

- Архитектура и дизајн
- Градежништво - конструктивна
- Геодезија и Геоинформатика

1.2 Факултет за информатички науки;

- Информатика
- Информатика - наставна

1.3 Факултет за технички науки;

- Машинско инжиниерство и менаџмент
- Мехатроника
- Сообраќајно и транспортно инжиниерство
- Економско претприемништво
- Електроенергетски системи
- Инжиниерство за заштита на работната и животната средина

1.4 Факултет за технолошки науки;

- Прехрамбена технологија

1.5 Факултет за социјални науки;

- Европски студии
- Социјална политика и социјална работа,
- Интеркултурна комуникација и медиуми
- Спорт и спортски науки
- Балкански и евроазиски студии
- Јавна администрација и управување со човечки ресурси

2. Услови за трансфер на студенти на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје

A. Студенти со статус на студент во Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје:

A.1. Право на трансфер внатре во академските единици на УМТ имаат сите студенти кои имаат индекс на УМТ, согласно актуелните услови и критериуми пропишани со Правилникот за студирање;

A.2. Трансферот на студии може да се реализира само во активните програми на матичните факултети;

A.3. По реализација на трансферот на ЕКТС кредитите, студентот при регистрација на трансферираната програма, е должен да ги отпише студиите од програмата од која се трајсферира, зависно од природата на студиската програма и начинот на студирање;

V. Студенти од други високо-образовни институции:

V.1. Право на трансфер од други високообразовни институции во академските единици на УМТ имаат сите студенти кои биле запишани и завршиле најмалку една академска година од Универзитетот (или дипломирале) од кој доаѓа кандидатот и имаат акумулирано ЕКТС кредити кои може да се трансферираат на одредена студиска програма, каде студенто аплицира;

V.2. При апликација, кандидатот задолжително треба да достави доказ за акредитација на високообразовната установа, односно на факултетот или програмата од која се трансферира;

V.3. Студентот може да се трансферира на истиот факултет и истата студиска програма или на слични смерови со факултетите или студиските програми на УМТ. Сличноста на студиските програми ја утврдува Комисијата за трансфер на факултетот.

3. Рокови за пријавување за трансфер и запишување во УМТ:

- Кандидатите кои се трансферираат во УМТ, се запишуваат со самофинансирање на студиите, односно согласно актуелните тарифи на студирање за студиските програми за академската 2017/2018 година.

- Пријава на кандидати (апликација) – 22-26.01.2018
- Донесување на конечни одлуки – 29-30.01.2018
- Запишување на кандидати -31.01-02.02.2018

4. Потребна документација за апликација:

- Пријава за апликација
- Оригиналнот уверение на оценки и индекс од матичниот универзитет;
- Доказ за акредитација на академската единица (странски државјани). При апликација, кандидатот задолжително треба да достави доказ за акредитација на високообразовната институција, односно факултетот или програмата од која врши трансфер;
- Оригиналните свидетелства од средно образование (или заверени на нотар) и Диплома за завршено средно образование;
- Доказ за нострификација на средно образование од страна на Министерството за образование и наука на Република Македонија (за странски државјани)
- Извод од матичната книга на родени и доказ за Државјанство (Уверение или Решение);
- Доказ за уплата на трансфер: 850 денари на жиро сметка на Универзитетот: на име административни такси.
Кандидатите кои се примени (по прогласувањето/ донесувањето на одлуката), во предвидениот рок треба да извршат запишување на студиите, во спротивно, одлуката за трансфер ќе се прогласи за невалидна.

5. При апликација кандидатите треба да достават:

1. Пријава за апликација
2. Одјава од студиите од факултетот од кој врши трансфер;
3. Слика (две слики 6 x 9 и две слики 4 x 5 cm)

4. Доказ за исплата на средства, и тоа:
- 800 денари на жиро сметка на Универзитетот: во име на издавање на Индекс;
 - 750 денари на жиро сметка на Универзитетот: во име на информативните, спортските, културните активности на студентите на Универзитетот.
 - 3000 денари на жиро сметка на Универзитетот: во име на трошоци за реализација на трансфер
 - Уплата за семестар.

Сите гореспоменати уплати да се извршат на жиро сметката на Универзитетот, на следниов начин:

- ✓ Назив на примачот – Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје,
- ✓ Банка на примач – Народна Банка на Република Македонија (НБРМ)
- ✓ Сметка – 100000000063095,
- ✓ Сметка на буџетски корисник - единка корисник - 1600162677 788 15
- ✓ Приходна шифра - 723012,
- ✓ Програма 45

Сите кандидати нивните документи за апликација треба да ги достават во просториите на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје на улица 12-та Ударна Бригада број 2а/ 3-ти спрат (КАНЦЕЛАРИЈА 306), 1000 Скопје, Република Македонија.

Конкурсот ќе се објави на веб страната на Универзитетот: <http://www.unt.edu.mk>